



## ОГЛАС БР.20/2015 за продажба на движни и недвижни ствари

НЕДВИЖНИ СТВАРИ				
Ред. Бр.	Дирекција/бр.заклучок/тип на продажба	Опис	Проценета/почетна вредност	Место и време на разгледување на стварите и одржување на јавна аукција/комерцијална продажба
1	2	3	4	5
1	Регионална дирекција Битола бр.24-19/14-2 Втора електронска јавна аукција	Ниваод 10092 м2, К.П. бр.791, И.Л. бр.25634 КО Битола	400.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Битола на м.в.Довлецик, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.12.2015г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Лидија Китановска, тел.075/402-084
2	Регионална дирекција Штип бр.2122-16 сл.4/2-2 Втора електронска јавна аукција	Намена на зграда 570,вл.1 кат пр. И.Л.11001, 137м2, К.П.13073, дел 1 бр.1 МВ Скопска бр.1 Кочани	1.500.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или Кочани МВ Скопска бр.1, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.12.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
3	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/173 Прва електронска јавна аукција <small>Објектите и трошоците за присилно испразнување на недвижноста од ствари, евентуални трошоци за приватизација на недвижноста и сите други давачки, паѓаат на товар на купувачот</small>	АПАРТМАН 44м2, К.П.2424, дел 10, КО Центар 2, И.Л.16373, МВ С.АРСОВ ББ, згр.1, вл.1, кат К1, бр.006	2.927.408,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Скопје Центар 2 ул. С.Арсов, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.12.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
		ГАРАЖА 20м2, К.П.2424 дел 10, КО Центар 2, И.Л.16373, МВ С.АРСОВ ББ, згр.1, вл.1, кат ПО1, бр.Г55	801.960,00	
		ГАРАЖА 16м2, К.П.2424 дел 10, КО Центар 2, И.Л.16373, МВ С.АРСОВ ББ, згр.1, вл.1, кат ПО1 бр.Г22	641.568,00	
		ГАРАЖА 13м2, К.П.2424 дел 10, КО Центар 2, И.Л.16373, МВ С.АРСОВ ББ, згр.1, вл.1, кат ПО1 бр.Г24	521.274,00	
		ГАРАЖА 13м2, К.П.2424 дел 10, КО Центар 2, И.Л.16373, МВ С.АРСОВ ББ, згр.1, вл.1, кат ПО1 бр.Г3	521.274,00	
		ГАРАЖА 20м2, К.П.2424 дел 10, КО Центар 2, И.Л.16373, МВ С.АРСОВ ББ, згр.1, вл.1, кат ПО1 бр.Г56	801.960,00	
		АПАРТМАН 41м2, К.П.2424 дел 10, КО Центар 2, И.Л.16373, МВ С.АРСОВ ББ, згр.2, вл.1, кат К3 бр.022	2.677.372,00	
		ГАРАЖА 12м2, К.П.2424 дел 10, КО Центар 2, И.Л.16373, МВ С.АРСОВ ББ, згр.2, вл.1, кат ПО1 бр.Г4	481.174,00	
		ПОДРУМ 379м2, К.П.2424 дел 10, КО Центар 2, И.Л.16373, МВ С.АРСОВ ББ, згр.2, вл.1, кат ПО2 бр.П1	7.215.023,00	
		АПАРТМАН 48м2, К.П.2424 дел 10, КО Центар 2, И.Л.16373, МВ С.АРСОВ ББ, згр.3, вл.1, кат К1, бр.015	3.193.536,00	
		БАЛКОН НА АПП бр.155м2, К.П.2424 дел 10, КО Центар 2, И.Л.16373, МВ С.АРСОВ ББ, згр.3, вл.1, кат К1, бр.015	166.330,00	
		АПАРТМАН 53м2, К.П.2424 дел 10, КО Центар 2, И.Л.16373, МВ С.АРСОВ ББ, згр.3, вл.1, кат К3, бр.026	3.461.006,00	
БАЛКОН НА АПП бр.26 5м2, К.П.2424 дел 10, КО Центар 2, И.Л.16373, МВ С.АРСОВ ББ, згр.3, вл.1, кат К3, бр.026	163.255,00			
АПАРТМАН 48м2, К.П.2424 дел 10, КО Центар 2, И.Л.16373, МВ С.АРСОВ ББ, згр.3, вл.1, кат К3, бр.029	3.134.496,00			
БАЛКОН НА АПП бр.29 5м2, К.П.2424 дел 10, КО Центар 2, И.Л.16373, МВ С.АРСОВ ББ, згр.3, вл.1, кат К3, бр.029	163.255,00			
4	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/172 Прва електронска јавна аукција <small>Објектите и трошоците за присилно испразнување на недвижноста од ствари, евентуални трошоци за приватизација на недвижноста и сите други давачки, паѓаат на товар на купувачот</small>	Деловна зграда вон стопанство-производна хала КП 4225, дел 0, адреса: Индустриска бб, бр. на згр.1, влез 001, кат ПР, број 000 со внатрешна површина од 453м2, сопственост по ИЛ бр. 136 за КО Македонска Каменица	11.071.894,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Македонска Каменица ул. Индустриска бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.12.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
ДВИЖНИ СТВАРИ				
5	Регионална дирекција Кавадарци бр.25-19/17-3-51/2 Прва електронска јавна аукција	ТМВ VOLKSWAGEN TIP CADDY, 2.0 SDI, SK-342-VD, 2009 година	448.630,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Велес ул.Вардарска бр.55, секој работен ден од 10 до 15 ч. Јавна аукција: На 28.12.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Слободан Ивановски, тел.076/446-584
6	Регионална дирекција Битола бр.24-19/6-56/13 Тринаесетта електронска јавна аукција	ТМВ ФАП МИКСЕР, ОН-580-АV, 1984 година (не е во возна состојба)	99.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Охрид с.Лескоец, секој работен ден од 10 до 14 ч. Јавна аукција: На 28.12.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Лидија Китановска, тел.075/402-084
7	Регионална дирекција Битола бр.24-19/4-30/5 Петта електронска јавна аукција	ТМВ FORD TRANZIT 80F, BT-387-DG, 1996 година	300.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.12.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Лидија Китановска, тел.075/402-084
		ТМВ ZASTAVA 80.10, BT-697-DH, 1985 година	180.000,00	
8	Регионална дирекција Штип бр.24-83/113-6/1 Прва електронска јавна аукција	ПМВ FORD KA 1.3, BT-676-CZ, 2001 година	228.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Куманово ул. Индустриска бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.12.2015г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
		ПМВ SUZUKI MARUTI, KU-489-CF, 1995 година	36.000,00	
9	Регионална дирекција Тетово бр.2519/2480-К/12 Трета електронска јавна аукција	ПМВ OPEL, OMEGA В KARAVAN, ОН-041-KZ, 1996 година	148.207,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.12.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Наталија Гаговска, тел.076/464-559
		ТМВ CITROEN C 25, PANEL VAN, ОН-647-LD, 1995 година	95.689,00	
10	Регионална дирекција Штип бр.2418-29/06130-60341/8/1 Втора електронска јавна аукција	ПМВ OPEL KADET, ОН-871-LA, 1988 година	83.143,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Куманово ул.Индустриска бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.12.2015г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
		Фургон Марка SCHMITZ Превоз на товар, KU-180-DA, 2003 година	510.000,00	
11	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/169 Втора електронска јавна аукција	ТМВ MERCEDES BENZ, KU-641-DB, 2002 година	520.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.12.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
		ПМВ FIAT PUNTO, SK-033-KP, 2001 година	140.000,00	
12	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/167 Трета електронска јавна аукција	ПМВ CITROEN L C 4, SK-868-SE, 2005 година	270.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.12.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
		ТМВ ФУРГОН, PEUGEOT PARTNER DIZEL, SK-591-TM, 2009 година	430.000,00	
13	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/165 Петнаесетта електронска јавна аукција	ТМВ PEUGEOT BOXER, SK-566-KO, 2001 година	137.800,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.12.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
14	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/163 Тринаесет и втора електронска јавна аукција	ТМВ FORD ESCORT VAN 1.8, SK-394-RI, 1998 година	55.350,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.12.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
15	Регионална дирекција Штип бр.2418-29/06130-60369/9-5 Осма електронска јавна аукција	ПМВ SEAT EXEO, KU-633-MJ, 2009 година	510.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.12.2015 г. на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
16	Регионална дирекција Штип бр.24-1842/351-2-7 Шеснаесетта електронска јавна аукција	ПМВ SEAT EXEO, KU-633-MJ, 2009 година	510.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.12.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
17	Регионална дирекција Штип бр.24-7860/426-5 Четиринаесетта електронска јавна аукција	ПМВ SEAT EXEO, KU-633-MJ, 2009 година	510.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.12.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
		Печка за пастрмајлии, количина 1	1.500,00	
18	Регионална дирекција Штип бр.24-7860/426-4 Шеста електронска јавна аукција	Печка за пиза за одржување на температура, кафе маг, печка плин за печене, млин за мељење кафе	40.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.12.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
		Маси големи иверица, маси мали иверица, столица дрвени еко кожа, шанк дводелен (работна маса)	25.000,00	
18	Регионална дирекција Штип бр.24-7860/426-4 Шеста електронска јавна аукција	Дигалка конзолна монофазна, количина 1	3.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.12.2015 г. на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
		Моторна пила Алпина, количина 2	7.000,00	
		Хилта голема за штемување, количина 1	3.000,00	
		Хилта мала неисправна, количина 2	3.000,00	
		Брусалица голема, количина 2	7.000,00	
Мешалка за бетон, количина 2	8.000,00			

19	Регионална дирекција Штип бр.24537/10-4 Четврта електронска јавна аукција	Конфекциски машини, количина 31	300.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.12.2015 г. на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
20	Регионална дирекција Штип бр.2418-29/06130-60369/9-3/3 Петта електронска јавна аукција	ЖЕЛЕЗНИ ПОДУПИРАЧИ, количина 500	170.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.12.2015 г. на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
21	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/162 Шеесет и шестта електронска јавна аукција	Томограф од 3060 кг.	2.500.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Скопје Макошпед АД (складиште Мацари), секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.12.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
22	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/164 Осумнаесетта електронска јавна аукција	Апарат за заварување ВСТУ 230,0411106, Раде Кончар, 2004 година Комбинирана глодалка шифра 2021, BL10001,1001/4, 2003 година	36.900,00 55.350,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.12.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
23	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/166 Третта електронска јавна аукција	СТУДИСКА ТВ МИКСЕТА (TV-Nr.4533 Diamond digital 30), BTS BROADCAST TELEVISION SISTEM GMBH Германија, RPS 30, 0 351 690 000/122, 1995 година	90.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.12.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
24	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/168 Третта електронска јавна аукција	Камера AG-HMS 81 E PANASONIK, 0601066, 0601066	72.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.12.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
		Сталак ТН-950 LIBEC, сталак со футрола 0625009	19.000,00	
		Торба за камера со пет додатоци, шифра 1318002	3.000,00	
		Микрофон МКМ 101 NCE 86M (с) Германија 13298	19.000,00	
		Deck Link SDI картица, 1243249	13.000,00	
		ЛАПТОП ASUS-U32 U-RX020D-SILVER-PURPLE-AMD, CBNOBC41057, Zacate Dual-Core E450 (1.65GHz, 2x512Kb), 18W, CPU, AMD Radeon Mobility HD6320 (E450)APU VGA, 4096 MB DDR3-1066	42.000,00	
		Компјутер куќиште ASUS-Desktop PC CM6730-WB002D intel i5-2300 Processor MB intel H61 Chipset, Grapset, Graphics GeForce GT 520 (2GRAM), RAM Memory 6G DDR3 1600Mhz	24.000,00	
		Ташна за ЛАПТОП BELKIN 12 Messenger chocolate/tourmaline F8N258cwRL	1.000,00	
		ЛАПТОП ASUS-UX 32A-R 3001 V (HD) intel i3-2367 M ULV (1.4 GHz/3M, 2 cores) CPU, Intel HD 4000 Graphics VGA, 4096 MB DDR3-1600 MHz RAM	40.000,00	
		ТАШНА ЗА ЛАПТОП BELKIN 12 Messenger, jet/royal lilac F8N258cw088	1.000,00	
25	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/170 Втора електронска јавна аукција	ТМВ Камион за собирање на смет Н1 MERCEDES 1320 BENZ, SK-596-RV, 1989 година	600.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Скопје ул. 11 Октомври бр.27, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.12.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
		Преса за балирање на хартија и пластика, Briketterpresse BP 1800 Maschinen Hp 535.00.68/VP900, MEURER DREBES, 2005 година	860.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.12.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
26	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/171 Втора електронска јавна аукција	Видео процесор инкодер ERIKSSON CHASSIS/IAC EN 8130 MPEG-4 AVC SD, 15029, 2013 година	454.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.12.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
		Камера за снимање и трипод систем, производител JVC, GY-DV5001E, 1590577, 2004 година	23.000,00	
27	Регионална дирекција Штип бр.ст.137/13 Трета електронска јавна аукција	Камера за снимање, JVC GY-DV5101E, 08030096, 2005 година	67.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Куманово ул. 11 Октомври бр.80, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.12.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
		Машина за преработка на тутун и цигари МОЛИНГ МАРК, 8 линија3 Машина за преработка на тутун и цигариМОЛИНГ МАРКА, 8 линија 4 Машина за цигари ГД БОЛОЊА, комплет од 6 дела	62.970.870,00	
28	Регионална дирекција Штип бр.25-1019/1754/1-1 Единаесетта електронска јавна аукција	Машина за демонтажа на гуми, (неисправна)	10.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.12.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
		Машина за балансирање на гуми, (неисправна)		
29	Регионална дирекција Штип бр.25-1019/1754/1-1 Прва електронска јавна аукција	Четвртасти маси	284.900,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Кочани ул.Маршал Тито бр.6-1/27, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.12.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
		Дрвени столови со платно		
		Плетени столови		
		Мала плетена маса со стакло		
		Голема плетена маса со стакло		
		Гусена печка за дрва		
		Дрвени столови без платно		
		Дрвени маси мали со метален оков		
		Клима марка rolls		
		Метални маси -Rosvajt кухински		
		Дрвен ормар		
		Росвајтна скара мала		
		Росвајтна скара голема		
		Микробранова печка		
		Фрижидер		
		Дрвени маси сепаре		
		Плетени столови сиви		
		Плетени столови кружни за сепаре		
		Сепариња големи платно		
		Сепаре-клуна мали платно		
		ЦД плеер quatro		
		Звучници jbl		
		Голема гусена печка		
Држачи за свеќи				
Голема витрина за бина со огледало				
Витрина со стакло				
Витрина дрвена за вино				
Уградна фурна				
Работни маси иверица				
Фрижидер мал обичен				
Работна маса со умивалник				
Маса со два стола				
30	Регионална дирекција Битола бр.24-19/15-33/8 Слободна комерцијална продажба	Машини BROTHER DB-2 B 755 ZA, количина 15	/	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Битола ул.Климент Охридски (зграда на ЈП Водовод-приземје), секој работен ден од 10 до 15 ч. Комерцијална продажба: На 28.12.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Лидаја Китановска, тел.075/402-084
		Машина Пикерка, слобод, Левис модел, количина1	/	
		Машини Понтерга Јуки, количина1	/	

- 1) За стварите кои се предмет на електронска **ЈАВНА АУКЦИЈА (колона 1)**, може да учествуваат само оние лица кои претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на движните/недвижните ствари, најдоцна до 23.12.2015 година (среда), на трезорска сметка на Министерство на финансии 10000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.  
Доколку депозитот е навремено уплатен, ќе добиете порака на вашата е-пошта (пријавена при регистрација за учество на електронската јавна аукција) дека ги исполнувате условите за учество на електронската јавна аукција.  
Јавна аукција ќе се одржи по електронски пат со електронски сервиси кои ги обезбедува УЈП.  
Условите за учество на јавното наддавање и Упатството за употреба на е-аукциите се објавени на веб порталот <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>  
Учесникот кој дал најповолна понуда за движна ствар е должен веднаш да ја уплати разликата од купопродажната цена, а најповолниот купувач на недвижната ствар, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на електронската јавна аукција. Во спротивно, продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на враќање на депонираниот депозит.  
Стварите се продаваат по системот видено-купено, дополнително рекламирање не се примаат.  
На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на јавната аукција. За истото ќе бидат известени со порака на нивната е-пошта.
- 2) За стварите кои се предмет на електронска **СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА (колона 1)**, сите заинтересирани лица треба да достават понуди на порталот во делот кој се однесува на слободна комерцијална продажба објавен од надлежната ДГДО/Регионална дирекција/Центар за складирање и впаричување на движни ствари (колона 1) во период за времетраење на електронската јавна аукција/слободната комерцијална продажба.  
Стварите се продаваат по системот видено-купено. Дополнителни рекламирање не се примаат.  
Лицето чија понуда ќе биде прифатена ќе биде објавено на ден 28.12.2015 година (понеделник) на веб порталот на УЈП <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>  
Истиот во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на известувањето на неговата е-пошта дека неговата понуда е прифатена, должен е да изврши уплата на понудената цена, на трезорска сметка на Министерство на финансии 10000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.